

# Годишна програма на РК Кочани-Виница 2018-2019

Претседадел  
Попов Јован



03.09 .2018



# Борд на клубот за 2018/2019

- Јован Попов - претседател
- Билјана Митева - секретар
- Орце Јовановски- трезорист
- Влатко Димитровски - минат претседател
- Венко Лазаров - иден претседател

- 
- Ангела Соколова - потпретседател
  - Перо Стојменовски - потпретседател

# Клубски комитети

- **Комитет за развој и проширување на членството - Благој Ситновски, Васко Таковски, Коле Арсовски**
- **Комитет за Ротари Фондацијата – Кирил Шуперлиски, Орце Јовановски**
- **Комитет за односи со јавноста – Сотир Ангелов, Сашко Андонов**
- **Комитет за меѓународна соработка –Тоше Манев, Јован Шоповски**
- **Комитет за клубска администрација - Лазар Настевски, Андон Гушков**
- **Комитет за проекти - Александар Санев, Глигор Цветанов, Влатко Тасев**

# Септември - месец за активности на младите

- Соработка со извидничките друштва од Веница, Кочани и Штип, подршка на извидничкиот камп во село Трсино
- Заеднички состанок со РК Штип, Велес, св.Николе
- Скаријада

# Октомври - месец на професионална служба

- Предавање на тема - Обновливите извори како дел од енергетстака ефикасност
- Оризова вечер - Еурохолел Градче - бар
- Хуманитарен пинг-понг турнир
- Крводарителска акција
- Хуманитарна театарска претстава – народен театар Штип

# Ноември - месец на Ротари фондацијата

- Предавање за Ротари фондацијата
- Предавање на тема алпинизам и планинарство, Претставник од планинарско друштво Чупино
- **Мовембер** – предавање заедно со РК Штип, РК Св.Николе и РК ВЕЛЕС - проект за унапредување на машкото здравје
- Еко ден: садење дрва, локации Кочани и Веница

# Декември-месец за превенција од болести и третман

- Предавање на тема од здравство - **тромбоза** –  
Др. Кирил Шуперлиски
- Годишно собрание
- **Избор на новиот борд на клубот и претседател  
за 2019/2020**
- **Предлози за нови членови**
- Новогодишно дружење

# Јануари-месец на вокација, професионална ориентација

- Празник во секој дом –Храна и облека за секој – Бадникови/Божикни пакети и преку 100 парчиња нова детска облека , дистрибуција на пакети со храна и производи на социјално загрозени семејства во Кочани и Веница.
- Предавање на тема бенефити од пчеларските производи



# Февруари-месец на мир и превенција на конфликти

- Доделување на парична награда за новородени деца по повод 23 Февруари – ден на Ротари
- Предавање на тема – Водениот ресурс како причина за конфликти
- 23 Февруари - ден на Ротари, состанок за прием на нови членови
- Посета на винарија од регионот – Изворно или Имако

# Март-месец на чиста вода и здрава животна средина

- Светска недела на Ротари во која клубовите од регионот го потенцираат значењето на Ротаракт – со тоа што ќе организираме заеднички проект
- Предавање на тема урбанизам и уредување
- Предавање за информатичките технологии

# Април-месец на заштита на мајка и дете

- **Еко ден**, 22 април ден на планетата земја: садење дрва, хортикултурно уредување на паркче, училишен двор
- Изработка на пристапни рампи за инвалиди на неколку важни локации во Веница и Кочани
- Викенд во природа – заедничко дружење со ротаракт и соседните Ротари клубови (Осогово)

# Мај-месец на младите

- **Сите на велосипед, посета на поблиска локација со велосипеди, заедничко дружење со Ротаракт**
- Предавање - Васил Таковски - Изучувањето на странски јазици и одлуката на младите за напуштање на Македонија
- Предавање за заштита на културното наследство, интерактивно, модератор - Јован Шоповски, по модел на ОН, каде што е вклучен Ротаракт и помлади лица, средношколци, како еден вид на запознавање и мотивација за идни ротаријанци

# Јуни-месец на размените во Ротари

- Планирање на завршната годишна забава
- Затворање на годишните проекти- финансиски, во RC Central, документација.
- Предавање на претседателството

# Годишни цели

- Зачувување и зголемување на членството на клубот
- Организирање на предавања
- Зголемување на дисциплината на членовите на клубот во смисла на редовност на состаноците и редовна уплата на членарината
- Сите членови да се вклучат во пронаоѓање на донатори, како не би имале проблем со реализацијата на проектите
- Да изработиме проект со кој би можеле да конкурираме за грант од РФ
- Набавка на Пол Харис значки,
- Посета на клубови во земјата и странство – учество во оваа активност од сите наши членови и стекнување на нови пријателства
- Зголемена соработка со Ротаракт

# Повеќегодишни главни проекти

- Формирање на тимови за новоформираната лига – роботика
- Опременување на училницата на децата со посебни потреби во Блатец, две-три годишен проект
- Подигнување на свеста за влијанието и опасностите од зголемениот бој на комарци во Кочани и Веница
- Организирање на крводарителски акции

# Годишни проекти

- Ноембер- подигнување на свеста за машкото здравје
- Празник во секој дом – Храна и облека за секој - Бадник
- Училница на отворено ОУ Славчо Стојменски
- Екскурзија на децата со посебни потреби или друга активност за нивна подобра социјализација
- Засадување на дрвца
- Набавка на ЕКГ апарат
- Крводарителска акција



# Ефикасен Ротари Состанок

- Да се достави дневниот ред 24 часа пред состанокот
- Да се дојде 5 мин пред состанокот
- Да се започне и заврши состанокот на време
- Да се дојде припремен
- Без телефони на состанокот
- Со пенкало и лист
- Делење на сите релевантни податоци
- Да се држи до темата
- Не ги пркинувај другите
- Да се биде краток
- Молчењето е одобрување
- Да не се разговара и коментира од страна
- Несогласувањето да се изрази на афирмативен начин
- Да се провоцираат идеи на не луѓе
- Сите активно да се вклучат во работата на клубот

Rotary

